



Второто извлекување на наградната игра “Пионир те води на зимување” се одржа на 12.12.2018 во 13 часот, во присуство на трочлена комисија и нотар, при што учествуваа сите СМС пораки пратени, согласно условите за учество во наградна игра во Член 7, испратени во период од 20.11.2018 во 00:00:01 до 11.12.2018 во 23:59:59 и по случаен избор со помош на компјутерска програма (софтвер за извлекување), беа доделени следните награди:

- 1 x Зимување за двајца на Златибор – Р. Србија во хотел Торник
- 1 x Дочек на Нова година за двајца во хотел Слобода, Шабац – Р. Србија
- 1 x Дочек на Нова година за двајца во хотел Извор, Аранѓеловац – Р. Србија
- 3 x Алфа плам електричен шпорет
- 10 x Алфа плам решо
- 15 x Пионир слатки пакети

За награда “1 x Зимување за двајца на Златибор – Р. Србија во хотел Торник”, е избран добитник со телефонски број: 389783407\*\* (Добитен код: #0354 17:28:48)

За награда “1 x Дочек на Нова година за двајца во хотел Слобода, Шабац – Р. Србија”, е избран добитник со телефонски број: 389776276\*\* (Добитен код: #0064 12:04:00)

За награда “1 x Дочек на Нова година за двајца во хотел Извор, Аранѓеловац – Р. Србија”, е избран добитник со телефонски број: 389752830\*\* (Добитен код: #0165 20:16:02)

За наградите “3 x Алфа плам електричен шпорет”, се избрани добитници со телефонски број:  
389782786\*\* (Добитен код: #0204305 21:14:54)  
389727029\*\* (Добитен код: #0290 14:48:38)  
389713156\*\* (Добитен код: #0046 19:35:24)

За наградите “10 x Алфа плам решо”, се избрани добитници со телефонски број:  
389782381\*\* (Добитен код: #0246 13:35:44)  
389779906\*\* (Добитен код: #0224 13:54:28)  
389775617\*\* (Добитен код: #0019 07:22:00)  
389717256\*\* (Добитен код: #1234 12:35:00)  
389784453\*\* (Добитен код: #0248 18:22:32)  
389706158\*\* (Добитен код: #0359 19:33:14)  
389783519\*\* (Добитен код: #0382 18:33:00)  
389782170\*\* (Добитен код: #0159 13:02:02)  
389778349\*\* (Добитен код: #0436 17:45:16)  
389713896\*\* (Добитен код: #0998 20:16:38)

За наградите “15 x Пионир слатки пакети”, се избрани добитници со телефонски број:  
389753308\*\* (Добитен код: #0057 09:33:00)  
389702779\*\* (Добитен код: #0144 11:38:24)  
389759572\*\* (Добитен код: #0022 12:41:00)  
389712882\*\* (Добитен код: #0273 16:28:06)  
389784166\*\* (Добитен код: #0330 18:07:00)  
389786482\*\* (Добитен код: #0211 15:31:20)  
389713712\*\* (Добитен код: #0361 18:39:28)  
389782692\*\* (Добитен код: #0159 14:50:00)



389705048\*\* (Добитен код:#0288 21:56:58)  
389783677\*\* (Добитен код:#0533 20:07:52)  
389754460\*\* (Добитен код:#0192 15:31:04)  
389784086\*\* (Добитен код:#0350 18:42:12)  
389784522\*\* (Добитен код:#0286 17:00:46)  
389789282\*\* (Добитен код:#0050 10:11:00)  
389703758\*\* (Добитен код:#0319 20:21:48)

Добитниците се известени на добитниот телефонски број преку СМС порака. Истите треба да дојдат со валидна фискална сметка којашто го исполнува условот за учество согласно Член 6. во рок од 72 часа од добивањето на пораката во Директ Медиа ДООЕЛ, (приредувач на наградната игра) на адреса ул. Орце Николов бр. 68 / 3, Скопје во работно време од 10:00-16:00 часот.

Доколку добитниците не се јават во предвидениот рок, соодветната награда ќе се додели на резервниот добитник.

Доколку добитникот нема валидна фискална сметка (копија на фискална сметка од маркет се смета за невалидна) или при приложување на фискалната сметка се утврди дека извлечениот добитник не ги исполнил условите за учество согласно правилата наведени во Член 6. наградата ќе се додели на резервниот добитник.